

që shtojcat nga neni 3-b paragrafi (3) pikat 6) dhe 7) dhe paragrafi (4) pikat 1), 2), 4), 5), 6) dhe 7) të këtij ligji, me detyrë zyrtare t'i kërkojë nga organet kompetente publike në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(9) Personi i autorizuar zyrtar i organit publik kompetent është i obliguar që t'i dorëzojë shtojcat nga neni 3-b paragrafi (3) pika 6) dhe 7) dhe paragrafi (4) pikat 1), 2), 4), 5), 6) dhe 7) të këtij ligji, në Ministrinë e Financave në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (8) të këtij neni."

Neni 9

Në nenin 3-ll në paragrafin (3) fjalët: "ministri i Financave" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Financave".

Në paragrafin (4) numri "3-zh" zëvendësohen me numrin "3-e".

Neni 10

Në nenin 16-b paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "ministri i Financave" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Financave".

Neni 11

Në nenin 16-g paragrafi (1) fjalët: "ministri i Financave" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Financave".

Neni 12

Pas nenit 18-a shtohet nen i ri 18-b si vijon:

"Neni 18-b

(1) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar nga Ministria e Financave nëse nuk vendos në afatin nga neni 3-g paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar nga Ministria e Financave nëse në afatin e përcaktuar në nenin 3-b paragrafi (8) dhe 3-i paragrafi (8) të këtij ligji nuk i kërkon shtojcat e nevojshme.

(3) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent nga i cili kërkohen shtojcat me detyrë zyrtar nëse, të njëjtat nuk i dorëzon në afatin e përcaktuar në nenin 3-b paragrafi (9) dhe 3-i paragrafi (9) të këtij ligji."

Neni 13

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me ligjin sipas të cilat kanë filluar.

Neni 14

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

656.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 2016 година.

Бр. 08-847/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15 и 192/15), во членот 14 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда е должно документот од ставот (1) точка б) од овој член по службена должност да го побара од Централниот Регистар во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(5) Овластеното службено лице од Централниот Регистар е должно документот од ставот (1) точка б) на овој член да го достави до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член.“

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Член 2

Во членот 27 ставови (2) и (4) зборот „календарски“ се брише.

Член 3

Во членот 38 став (7) зборот „календарски“ се брише.

Член 4

Во членот 43 став (1) во точка а) зборот „писмено“ се брише.

Во ставот (2) зборот „календарски“ се брише.

Член 5

Во членот 46 став (2) по бројот „30“ зборот „календарски“ се брише и по бројот „60“ зборот „календарски“ се брише.

Член 6

Во членот 47 став (3) зборот „календарски“ се брише.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Документот од ставот (2) точка г) на овој член се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.“

Ставот (4) станува став (5).

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за именување на директор на депозитарот.“

Член 7

Во членот 71 зборот „календарски“ се брише.

Член 8

Во членот 79 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) Овластеното службено лице од берза кое ја води постапката за издавање на одобрение за членство на берзата, е должно документот од ставот (5) точка в) на овој член по службена должност да го побара од Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(7) Овластеното службено лице од Комисијата е должно документот од ставот (5) точка в) на овој член да го достави до берзата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој член.“

Во ставот (6) кој станува став (8) зборот „календарски“ се брише.

Ставот (7) станува став (9).

Член 9

Во членот 82 став (3) зборот „календарски“ се брише.

Член 10

Во членот 85 став (1) во точката а) зборот „писмено“ се брише.

Член 11

Во членот 86 став (1) зборот „календарски“ се брише.

Член 12

Во членот 88 став (2) по бројот „30“ зборот „календарски“ се брише и по бројот „60“ зборот „календарски“ се брише.

Член 13

Во членот 89 став (3) зборот „календарски“ се брише.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Документот од ставот (2) точка г) од овој член се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.“

Ставот (4) станува став (5).

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за именување на директор на берза.“

Член 14

Во членот 93 зборот „календарски“ се брише.

Член 15

Во членот 101 став (1) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „по барање доставено од брокерската куќа.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Документот од ставот (2) точка г) на овој член го обезбедува Комисијата од сопствената евиденција.“

Ставот (4) станува став (5).

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за именување на директор на брокерска куќа.“

Член 16

Во членот 106 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „по претходно доставено барање за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа е должно документот од ставот (2) точка г) на овој член по службена должност да го побара од Народната банка на Република Македонија, односно од Агенцијата за супервизија на осигурувањето во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Овластеното службено лице од Народната банка на Република Македонија, односно од Агенцијата за супервизија на осигурувањето е должно документот од ставот (2) точка г) на овој член да го достави до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.“

По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за работење на брокерска куќа.“

Член 17

Во членот 107 став (1) зборот „календарски“ се брише.

Член 18

Во членот 113 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) Документот за исполнетоста на условите од ставот (1) алинеја 1 на овој член се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на дозвола за работење на брокер е должно документите за исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член по службена должност да ги обезбеди од надлежниот суд во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Овластеното службено лице од надлежниот суд е должно документите за исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член да ги достави до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.“

Во ставот (2) кој станува став (5) зборот „календарски“ се брише.

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (6), (7) и (8).

По ставот (6) кој станува став (9) се додава нов став (10), кој гласи:

„(10) Комисијата ја пропишува формата, содржината на барањето како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер.“

Член 19

Во членот 114 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за обновување на дозволата за работење на брокер.“

Член 20

Во членот 148 став (6) зборот „календарски“ се брише.

Член 21

Во членот 151 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) Документот од ставот (1) алинеја 1 на овој член се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на дозвола за работење на инвестиционен советник е должно документите за исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член по службена должност да ги обезбеди од надлежниот суд во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Овластеното службено лице од надлежниот суд од кое се побарани документите за исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член е должно истите да ги достави до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од Комисијата од ставот (3) на овој член.“

Во ставот (2) кој станува став (5) зборот „календарски“ се брише.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7).

По ставот (5) кој станува став (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.“

Член 22

Во членот 152 став (5) зборот „календарски“ се брише.

Член 23

Во членот 152-а став (4) зборот „календарски“ се брише.

Член 24

Во членот 152-б по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, банка, берза на хартии од вредност или депозитар е должно документите од ставот (2) точка 1) и точка 3) алинеи 1 и 3 на овој член по службена должност да ги обезбеди од Централниот регистар, односно од Централниот депозитар во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Овластените службени лица од Централниот регистар, односно Централниот депозитар се должни документите од ставот (2) точка 1) и точка 3) алинеи 1 и 3 на овој член да ги достават до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.“

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8).

Член 25

Во членот 152-в став (1) зборот „календарски“ се брише.

Во ставот (2) точка 3) зборовите: „членот 152-б ставови (1), (2) и (3)“ се заменуваат со зборовите: „членот 152-б ставови (1), (2) и (4)“.

Член 26

Во членот 183 став (4) точка г) алинеја 4 запирката се заменува со сврзникот „или“.

Во алинејата пет сврзникот „или“ се заменува со точка и запирка.

Алинејата б се брише.

Член 27

Членот 189-а се брише.

Член 28

По членот 249-и се додава нов член 249-ј, кој гласи:

„Член 249-ј

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице во Комисијата, доколку во законскиот рок не одлучи по барањето од членовите 16 став (1), 43 став (2), 47 став (3), 86 став (1), 89 став (3), 101 став (3), 107 став (1), 113 став (5), 151 став (5) и 152-в став (1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице од Комисијата и Берзата, доколку во рокот утврден во членовите 14 став (4), 79 став (6), 106 став (3), 113 став (3), 151 став (3) и 152-б став (3) од овој закон, не ги побара потребните документи и податоци.

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган, доколку во рокот утврден во членовите 14 став (5), 79 став (7), 106 став (4), 113 став (4), 151 став (4) и 152-б став (4) од овој закон, не ги достави бараните документи и податоци до Комисијата.

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочни постапки води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

Член 29

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примена на овој закон ќе завршат според законот по кој започнале.

Член 30

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 31

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 и 28 ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PER LETRA ME VLERË**

Neni 1

Në Ligjin për letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15 dhe 192/15) në nenin 14 pas paragrafit (3) shtohen dy paragraf të rinj (4) dhe (5) si vijojnë:

“(4) Personi zyrtar i autorizua i Komisionit që e udhëheq procedurën për lëshimin e miratimit për emetim të letrave me vlerë me anë të ofertës publike është i detyruar që dokumentin nga paragrafi (1) pika b) nga ky nen me detyrë zyrtare ta kërkojë nga Regjistri Qendror në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(5) Personi zyrtar i autorizua nga Regjistri Qendror është i detyruar që dokumentin nga paragrafi (1) pika b) të këtij neni ta dorëzojë në Komision në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (4) i këtij neni.”

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafët (6), (7) dhe (8)

Neni 2

Në nenin 27 në paragrafët (2) dhe (4) fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 3

Në nenin 38 në paragrafin (7) fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 4

Në nenin 43 në paragrafin (1) në pikën a) fjalët: “me shkrim” shlyhen.

Në nenin (2) fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 5

Në neni 46 në paragrafin (2) pas numrit “30” fjala “kalendarike” shlyhet dhe pas numrit “60” fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 6

Në nenin 47 në paragrafin (3) fjala “kalendarike” shlyhet.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Dokumenti nga paragrafi (2) pika g) të këtij neni sigurohet nga evidenca e Komisionit”.

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Pas paragrafit (5) që bëhet paragraf (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për emërimin e drejtorit të depozitorit”.

Neni 7

Në nenin 71 fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 8

Në nenin 79 pas paragrafit (5) shtohet dy paragraf të rinj (6) dhe (7) si vijojnë:

“(6) Personi zyrtar i autorizua nga bursa që e udhëheq procedurën për lëshim të miratimit për anëtarësim në bursë, është i detyruar që dokumentin nga paragrafi (5) pika v) nga ky nen me detyrë zyrtare ta kërkojë nga Komisioni në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(7) Personi i zyrtar i autorizua nga Komisioni është i detyruar që dokumentin nga paragrafi (5) pika v) i këtij neni ta dorëzojë në bursë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (6) i këtij neni.”

Në paragrafin (6) që bëhet paragraf (8) fjala “kalendarike” shlyhet.

Paragrafi (7) bëhet paragraf (9).

Neni 9

Në nenin 82 në paragrafin (3) fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 10

Në nenin 85 në paragrafin (1) në pikën a) fjalët: “me shkrim” shlyhen.

Neni 11

Në nenin 86 në paragrafin (1) fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 12

Në neni 88 në paragrafin (2) pas numrit “30” fjala “kalendarike” shlyhet dhe pas numrit “60” fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 13

Në nenin 89 në paragrafin (3) fjala “kalendarike” shlyhet.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Dokumenti nga paragrafi (2) pika g) të këtij neni sigurohet nga evidenca e Komisionit”.

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Pas paragrafit (5) që bëhet paragraf (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për emërimin e drejtorit të bursës”.

Neni 14

Në nenin 93 fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 15

Në nenin 101 në paragrafin (1) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “me kërkesë të dorëzuar nga shtëpia brokere”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Dokumentin nga paragrafi (2) pika g) të këtij neni e siguron Komisioni nga evidenca personale”.

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Pas paragrafit (5) që bëhet paragraf (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për emërimin e drejtorit të shtëpisë brokere”.

Neni 16

Në nenin 106 në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohet fjalët: “me dorëzim të kërkesës paraprake për lëshim të lejes për punë të shtëpisë brokere.”

Pas paragrafit (2) shtohet dy paragraf të ri (3) dhe (4) si vijojnë:

“(3) Personi zyrtar i autorizuar nga Komisioni që e udhëheq procedurën për lëshim të lejes për punë në shtëpinë brokere, detyrohet që dokumentin nga paragrafi (2) pika gj) nga ky nen me detyrë zyrtare ta kërkojë nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht nga Agjencia për supervizion të sigurimit në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(4) Personi zyrtar i autorizuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht nga Agjencia për supervizion të sigurimit, është i detyruar që dokumentin nga paragrafi (2) pika gj) të këtij neni ta dorëzojë në Komision në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni.”

Pas paragrafit (3) që bëhet paragraf (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

“(6) Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për marrjen e lejes për punë të shtëpisë brokere.”

Neni 17

Në nenin 107 në paragrafin (1) fjala “kalendarike” shlyhet.

Neni 18

Në nenin 113 pas paragrafit (1) shtohen tre paragraf të rinj (2), (3) dhe (4) si vijon:

"(2) Dokumenti për plotësimin e kushteve nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni sigurohet nga evidenca e Komisionit.

(3) Personi zyrtar i autorizuar nga Komisioni që e udhëheq procedurën për lëshim të lejes për punë të brokerit është i detyruar që dokumentet për plotësimin e kushteve nga paragrafi (1) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni me detyrë zyrtare t'i sigurojë nga gjykata kompetente në afat prej tri ditësh pune nga dita e pranimi të kërkesës.

(4) Personi zyrtar i autorizuar nga gjykatës kompetente është i detyruar që dokumentet për përmbushjen e kushteve nga paragrafi (1) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni t'i dorëzojë te Komisioni në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës nga paragrafi (3) të këtij neni."

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragrafi (5) fjala "kalendarike" shlyhet.

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (6), (7) dhe (8).

Pas paragrafit (6) i cili bëhet paragrafi (9) shtohet paragraf i ri (10) si vijon:

"(10) Komisioni i përcakton formën, përmbajtjen e kërkesës si dhe dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e lejes për punë të brokerit".

Neni 19

Në nenin 114 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

"(7) Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për prirritjen e lejes për punë të brokerit".

Neni 20

Në nenin 148 në paragrafin (6) fjala "kalendarike" shlyhet.

Neni 21

Në nenin 151 pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4) si vijojnë:

"(2) Dokumenti nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni sigurohet nga evidenca e Komisionit.

(3) Personi zyrtar i autorizuar i Komisionit i cili e mban procedurën për lëshimin e lejes për punë të këshilltarit investues, është i detyruar që dokumentet për përmbushjen e kushteve nga paragrafi (1) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni me detyrë zyrtare t'i sigurojë nga gjykata kompetente në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës.

(4) Personi zyrtar i autorizuar i gjykatës kompetente nga i cili kërkohen dokumentet për përmbushjen e kushteve nga paragrafi (1) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni, është i detyruar që të njëjtat t'ia dorëzojë për Komisionit në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës nga Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni."

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragrafi (5) fjala "kalendarike" shlyhet.

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafët (6) dhe (7).

Pas paragrafit (5) i cili bëhet paragrafi (8) shtohet paragraf i ri (9) si vijon:

"(9) Komisioni i përcakton formën, përmbajtjen e kërkesës si dhe dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e lejes për punë të këshilltarit investues".

Neni 22

Në nenin 152 në paragrafin (5) fjala "kalendarike" shlyhet.

Neni 23

Në nenin 152-a në paragrafin (4) fjala "kalendarike" shlyhet.

Neni 24

Në nenin 152-b pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4) si vijojnë:

"(3) Personi i autorizuar zyrtar nga Komisioni i cili e udhëheq procedurën për dhënien e pëlqimit për marrjen e pjesëmarrjes së kualifikuar në shtëpi brokere, bankë, bursën e lertave me vlerë ose depozitar është i detyruar që dokumentet nga paragrafi (2) pika 1) dhe pika 3) alinetë 1 dhe 3 të këtij neni me detyrë zyrtare t'i sigurojë nga Regjistri Qendror, përkatësisht nga Depozitari Qendror në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës.

(4) Personat e autorizuar zyrtarë nga Regjistri Qendror, përkatësisht Depozitari Qendror janë të detyruar që dokumentet nga paragrafi (2) pika 1) dhe pika 3) alinetë 1 dhe 3 të këtij neni t'ia dorëzojnë Komisionit në afat prej tri ditësh.

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafët (5),(6), (7) dhe (8).

Neni 25

Në nenin 152-v në paragrafin (1) fjala "kalendarike" shlyhet.

Në paragrafin (2) në pikën 3) fjalët: "neni 152-b paragrafët (1), (2) dhe (3)" zëvendësohen me fjalët: "neni 152-b paragrafët (1), (2) dhe (4)".

Neni 26

Në nenin 183 në paragrafin (4) pika g) në alinenë 4 presja zëvendësohen me lidhëzën "ose".

Në alinenë pesë lidhëza "ose" zëvendësohen me pikëpresje.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 27

Neni 189-a shlyhet.

Neni 28

Pas nenit 249-i shtohet nen i ri 249-j si vijon:

"Neni 249-j

(1) Gjoha në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar në Komision, nëse në afatin ligjor nuk vendos për kërkesën nga neni 16 paragrafi (1), neni 43 paragrafi (2), neni 47 paragrafi (3), neni 86 paragrafi (1), neni 89 paragrafi (3), neni 101 paragrafi (3), neni 107 paragrafi (1), neni 113 paragrafi (5), neni 151 paragrafi (5) dhe neni 152-v paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Gjoha në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar të Komisionit dhe Bursës, nëse në afatin e përcaktuar në nenin 14 paragrafi (4), nenin 79 paragrafi (6), neni 106 paragrafi (3), nenin 113 paragrafi (3), nenin 151 paragrafi (3) dhe nenin 152-b paragrafi (3) të këtij ligji, nuk i kërkon dokumentet dhe të dhënat e nevojshme.

(3) Gjohë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar zyrtar nga organi kompetent publik, nëse në afatin e përcaktuar në nenin 14 paragrafi (5), nenin 79 paragrafi (7), nenin 106 paragrafi (4), nenin 113 paragrafi (4), nenin 151 paragrafi (4) dhe nenin 152-b paragrafi (4) i këtij ligji, nuk i dorëzon dokumentet e kërkuara dhe të dhënat në Komision.

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni procedura për kundërvajtje mban edhe sanksione kundërvajtëse shqipton gjykata kompetente."

Neni 29

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të mbarojnë sipas ligjit me të cilin kanë filluar.

Neni 30

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 31

Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 dhe 28 do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 124/15).

Neni 32

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

657.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 2016 година.

Бр. 08-848/1 Претседател
8 февруари 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

Член 1

Во Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит („Службен весник на Република Македонија“ број 51/11 и 145/15), во членот 21 став (1) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“.

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:

„(3) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката за издавање на дозвола за одобрување на потрошувачки кредити е должно документите за исполнување на условите од ставот (2) точки 1), 2) и 3) на овој член по службена должност да ги побара од Централниот регистар на Република Македонија во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија е должно документите за исполнување на условите од ставот (2) точки 1),

2) и 3) на овој член да ги достави до Министерството за економија во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.“

Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:

„Министерот за економија во соработка со министерот за информатичко општество и администрација поблиску ги пропишува потребната документација, формата и содржината на барањето за добивање на дозволатата од ставот (1) на овој член и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити, како и техничката опременост, односно техничките услови што треба да ги исполни подносителот на барањето.“

Во ставот (4) кој станува став (6) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“.

Во ставот (5) кој станува став (7) зборовите: „Министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“.

Во ставот (6) кој станува став (8) бројот „5“ се заменува со бројот „7“.

Ставот (7) станува став (9).

Член 2

Членот 22 се брише.

Член 3

Во членот 23 став (1) зборовите: „министерот за економија им издал“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија им издало“.

Член 4

Во членот 27 став (2) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Кредиторите кои работат врз основа на дозвола за основање и работа издадена од Министерството за финансии се должни да достават список за кредитни посредници до Министерството за финансии на начин и во постапка пропишани од министерот за финансии.“

Член 5

Во членот 28 став (1) зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за финансии“.

Во ставот (3) зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за финансии“.

Член 6

Во членот 29 став (2) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“.

Член 7

Во членот 30 во воведната реченица зборовите: „Министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“.

Член 8

Во членот 32 став (2) зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за финансии“.

Член 9

Членот 39 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице на Министерството за економија, ако не го донесе решението во рокот од членот 21 став (7) од овој закон.“